



## "ОНОЈ КОЈ ЈА КРИЕ ПРОЛЕТТА ВО СЕБЕ"

Градот Тел Авив е пространет покрај Средоземното Море. Тој има свое пристаниште и многу долги уредени плажи. Овде се чувствува медитеранската клима. Тој е прекрасна метропола. Неговото име значи "Оној кој ја крие пролетта во себе".

Тел Авив е првиот еврејски град подигнат во новиот Израел. Во 1909 година бил предградие на Јафа, а денес е втор по големина град во државата, по Ерусалим. На почетокот, кога се оформувал како град, во него имало 60 еврејски семејства, а денес тука живеат повеќе од 700.000 жители.

верзитета, Тел Авив универзитетот и Бар Лан универзитетот, кои се наоѓаат во блискиот Рамат Ган.

Љубителите на музеите можат да ги посетат: Тел Авив музејот и Музејот на дијаспората. Карактеристично за овој град е тоа што во него има повеќе синагоги, кои се наоѓаат во големите болници и во познатите хотели.

Во Тел Авив постојано нешто се гради. Секогаш можат да се гледаат високи кули, модерни хотели, широки современи патишта и нови градилишта. Евреите со задоволство велат: "Додека во Тел Авив се гради, во Ерусалим се молат".

разновидно зеленило и разновидни цвеќиња.

### ВО ЈАФА СЕ МОЛЕЛ АПОСТОЛОТ ПЕТАР

**Предградието Јафа** - Според Светото предание, основач на ова место бил синот на Ное - Јафет и по него населбата го добила ова име. Ова населено место е наречено и Јопа.

Во Јафа, праведниот Ное го изградил ковчегот пред да настапи потопот. Кога се градел Соломоновиот храм, Јафа служело како пристаниште во кое се доставувале ливанските кедрови дрвја.

Во XIII век предградието

Апостолот. Набрзо потоа, Апостолот ги крстил стотникот Корнилиј (кој бил незнајбожец) и неговото семејство. На покривот од куќата каде што се молел Апостолот Петар, тој бил упатен од Бога никога да не го нарекува нечист или поган, бидејќи секој кој ќе поверува во Христа може да биде спасен.

Во предградието Јафа (Јопа), пред околу две илјади години, се одиграл уште еден необичен настан. Тука Апостолот Петар направил големо чудо со Тавита, ја воскреснал:

"Во Јопија се наоѓаше една ученица, по име Тавита, што значи срна; таа беше ис-

# "ДОДЕКА ВО ТЕЛ АВИВ СЕ ГРАДИ, ВО ЕРУСАЛИМ СЕ МОЛАТ"

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

### БУЧЕН, МОДЕРЕН И ИСТОРИСКИ ГРАД

Во градот свои главни претставништва имаат најголемите индустриски и комерцијални компании. Исто така, тука се наоѓаат и седиштата на политичките партии. Во овој бучен, забрзан град се реализираат многубројни културни активности. Тој е дом на Светскиот обновен израелски филхармониски оркестар. Во него има два уни-

На централниот плоштад се сместени најскапите продавници во кои се изложени производи од сите светски познати фирми. На улицата "Шанкејн" се сместени луксузните продавници за облека каде можат да се најдат модели од најпознатите дизајнери.

Животниот стандард на Евреите во Тел Авив е на многу високо ниво.

Градот е богат со паркови, украсени со палмови дрвја,

Јафа било уништено и дури во XVIII век почнало неговото повторно обновување. Од 1950 година Тел Авив и Јафа се споени и прават еден град. Во Јафа, покрај самото море, се наоѓа куќата на кожарот Симон на чијшто рамен покрив се молел апостолот Петар. За ова традиционално место се зборува во Светото писмо. Своевремено, тука се издигнувала црква, а подоцна имало и џамија. Посетителите имаат можност да се качат на покривот на џамијата и да застанат токму на местото каде што се молел

полнета со милостина и добри дела, кои ги правеше. И се случи во тие дни да се разболи и да умре; тогаш ја измија и ја положија во горната одаја. А, бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците како слушнаа дека Петар е таму, испратија два човека при него, молејќи го да дојде до нив што побрзо. Петар се крена и отиде при нив, и кога пристигна го одведеа во горната одаја, и дојдоа кај него сите вдовици, плачејќи и покажувајќи му ги ризите и облеките, кои ги беше правела Срна, додека живееше со нив.



СТАРАТА ЈАФА - ПОГЛЕД ОД ГОРЕ, НАСПРОТИ ТЕЛ АВИВ

Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се обрна кон телото и рече: "Тавита, стани!" И таа ги отвори очите свои, па кога го виде Петра, седна. А, Петар тогаш ѝ подаде рака и ја подигна; и штом ги повика светиите и вдовиците, им ја предаде жива. И ова се разгласи по цела Јудеја, и многумина поверуваа во Господа". (Дела 9, 36-42)

На местото каде што Апостолот Петар ја воскреснал умрената Тавита се издигнува рускиот манастир "Света Тавита", изграден од Руската задгранична црква. Домот на Тавита се наоѓал на местото на денешниот руски храм.

Храмот го посетуваат не само месните христијани, туку и мноштво муслимани, кои доаѓаат на поклонение во пештерата каде што била погребана Тавита. Ова место му било продадено на архимандритот Антониј - началник на Руската духовна ми-

**"Во Јопија се наоѓаше една ученица, по име Тавита, што значи срна; таа беше исполнета со милостина и добри дела, кои ги правеше. И се случи во тие дни да се разболи и да умре; тогаш ја измија и ја положија во горната одаја. А, бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците како слушнаа дека Петар е таму, испратија два човека при него, молејќи го да дојде до нив што побрзо. Петар се крена и отиде при нив, и кога пристигна го одведеа во горната одаја, и дојдоа кај него сите вдовици, плачејќи и покажувајќи му ги ризите и облеките, кои ги беше правела Срна, додека живееше со нив. Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се обрна кон телото и рече: 'Тавита, стани!' И таа ги отвори очите свои, па кога го виде Петра, седна. А, Петар тогаш ѝ подаде рака и ја подигна; и штом ги повика светиите и вдовиците, им ја предаде жива. И ова се разгласи по цела Јудеја, и многумина поверуваа во Господа".**

сија, со одреден услов: на сите оние кои ќе посакаат, а не само на христијаните, да им биде овозможено т.е. до-

зволено да дојдат на поклонение. Манастирскиот храм го изградил архимандритот Антониј. Манастирската црк-

ва е многу голема, богато украсена и има голем двор заграден со високи сидови.

Во текот на деведесеттите години од минатиот век, храмот е фрескоживописан, под раководство на новиот началник на Руската духовна мисија, архимандритот Леонид.

На живописот се прикажани многу настани од животот на Св. апостол Петар, неговите чуда, страдањето, маченичката смрт. Прикажани се неговите сопатници и соработници во големото дело на Благовестието.

Над входните двери на храмот е изобразено воскресението на Тавита. Тука е напишана светата повест за тоа чудо, и тоа на: руски, црковно-словенски, грчки, арапски, француски и германски јазик.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд**